



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 30 декември 1992
Скопје
Број 83 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 2.000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1572.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-4995/1
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Член 1

Во Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на РМ“ бр. 24/92 и 32/92) во член 11 став 1 зборовите: „500.000 до 1.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 100.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Во став 3 зборовите: „20.000 до 50.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1573.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-4996/1

24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 15/86, 51/88, 20/80 и „Службен весник на Република Македонија“ број 37/91) во член 116 став 1 зборовите: „200.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Став 3 се менува и гласи:

„Ако со дејствијата од став 1 точките 3, 6 и 7 од овој член се причини штета ќе се казни организацијата или другото правно лице со парична казна од десеткратен до дваесеткратен износ од причинетата штета“.

Член 2

Во член 117 став 1 зборовите: „150.000 до 400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 118 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до девет плати“.

Член 4

Во член 119 став 1 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „30 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до осум плати“.

Член 5

Во член 120 став 1 зборовите: „2.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 6

Во член 121 став 1 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една половина до една ипол плата“.

Член 7

По член 121 се додава нов член 121-а кој гласи:
 „За прекршоците од член 120 став 1 точките 1, 2, 3, 4 и член 121 став 1 точките 3 и 4 на овој закон, ќе се казни физичко лице со парична казна од десеткратен до дваесеткратен износ на причинетата штета“.

Член 8

По член 121-а се додава нов член 121-б, кој гласи:
 „Со парична казна од една до две ипол плати и заштитна мерка забрана на вршење работи и задачи на шумочувар во траење од шест месеци до една година, ќе се казни за прекршок шумочуварот ако не преземе мерки согласно со член 71 став 2 алинеи 2 и 3 од овој закон“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1574.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕРЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за берзи на земјоделско-прехранбени производи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-4497/1

24 декември 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
 Киро Глигоров, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕРЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за берзи на земјоделско-прехранбени производи („Службен весник на Република Македонија“ број 32/92) во член 21 став 1 зборовите: „800.000 до 2.000.000 денари“ се заменуваат со зборовите „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „50.000 до 100.000 денари“ се заменуваат со зборовите „седум до десет плати“.

Член 2

Во член 22 зборовите: „може да“ се заменуваат со зборот „ќе“.

Член 3

Во член 23 став 1 зборовите: „50.000 до 150.000 денари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1575.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување и користење на пасиштата и утрините,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-4498/1

24 декември 1992 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
 Киро Глигоров, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
 Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ

Член 1

Во Законот за управување и користење на пасиштата и утрините („Службен весник на СРМ“ број 20/74, 28/87, 51/88 и 20/90) во член 33 став 1 зборовите: „50.000 до 200.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За стопански престап од став 1 точка 3 од овој член ќе се казни организацијата која користи пасишта или утрини и одговорното лице, со парична казна од десеткратен до дваесеткратен износ на причинетата штета“.

Член 2

Во член 34 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 35 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За стопански престап од став 1 точка 1 од овој член ќе се казни физичко лице со парична казна од десеткратен до дваесеткратен износ на причинетата штета“.

Член 4

Во член 35-а зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до осум плати“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1576.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ловот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-4999/1 Претседател
24 декември 1992 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ****Член 1**

Во Законот за ловот („Службен весник на СРМ“ број 43/88, 18/89, 26/89, 20/90, 27/90, 36/90 и 17/91) во член 75 став 1 зборовите: „150.000 до 400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 2

Во член 76 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

Член 3

Во член 77 став 1 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1577.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за водите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5000/1 Претседател
24 декември 1992 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ****Член 1**

Во Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90 и 24/91) во член 188 став 1 зборовите „200.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 2

Во член 189 став 1 зборовите: „150.000 до 250.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 190 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до 15 плати“.

Член 4

Во член 191 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „нист до десет плати“.

Член 5

Во член 192 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 80 плати“.

Член 6

Во член 193 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „30 до 60 плати“.

Член 7

Во член 194 зборовите: „800 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 8

Во член 194-а зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до 15 плати“.

Член 9

Во член 195 зборовите: „800 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 10

Во член 195-а зборовите: „5.000 до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „три до осум плати“.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1578.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита на животните,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5001/1
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Член 1

Во Законот за здравствена заштита на животните („Службен весник на СРМ“ број 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) во член 78 став 1 зборовите: „150.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:
„За стопанскиот престап од став 1 точка 3 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана да произведува вакцини и серуми од живи вируси.“

За стопанскиот престап од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана да врши определена должност.“

Член 2

Во член 79 став 1 зборовите: „18.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:
„За прекршокот од став 1 точките 8 и 9 на овој член, покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка одземање на предмети и забрана на вршење на професија или дејност.“

За прекршокот од став 1 точките 8 и 9 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи.“

Член 3

Во член 80 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

По став два се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„За прекршокот од став 1 точка 2 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка одземање на предмети и забрана на вршење на професија или дејност.“

За прекршокот од став 1 точките 2, 3, 4, 20 и 21 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи.

Член 4

Во член 81 став 1 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1579.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5002/1
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Член 1

Во Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“ број 39/77, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) во член 39 став 1 зборовите: „150.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 2

Во член 40 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 3

Во член 41 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:
„За прекршокот од став 1 точки 3,4,5 и 6 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејност.“

За прекршокот од став 1 точки 3,4,5 и 6 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи.“

Член 4

Во член 42 зборовите: „800 до 1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1580.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ветеринарна служба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5003/1

24 декември 1992 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија

Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА****Член 1**

Во Законот за ветеринарната служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) во член 53 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „70 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста.

За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 2

Во членот 54 став 1 зборовите: „10.000 до 22.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„За прекршокот од став 1 точки 1,2,4,9 и 10 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста.

За прекршокот од став 1 точки 1,2,4,9 и 10 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 3

Во член 55 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.200 до 1.800 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 4

Во член 56 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.200 до 1.800 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

Во став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„За прекршокот од став 1 точки 1 на овој закон покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана за вршење на дејноста.

За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 5

Во член 57 став 1 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.200 до 1.800 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршокот од став 1 точки 2 и 3 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 6

Во член 58 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 7

Во член 59 зборовите: „1.200 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 8

Во член 60 зборовите: „1.800 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „десет до петнаесет плати“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1581.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5004/1

24 декември 1992 година

Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕ- СТИ И ШТЕТНИЦИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕ- ЛАТА ЗЕМЈА

Член 1

Во Законот за заштита на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ број 74/89) во член 63 став 1 зборовите: „50.000.000 до 450.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „5.000.000 до 25.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За стопанскиот престап од став 1 точки 1,2,3,4,5,6, и 8 на овој член, покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана да врши определена должност“.

Член 2

Во член 64 став 1 зборовите: „40.000.000 до 400.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „5.000.000 до 20.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За стопанскиот престап од став 1 точки 5,9,10 и 11 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана да врши определена должност“.

Член 3

Во член 65 став 1 зборовите: „35.000.000 до 350.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „80 до 100 плати“.

Во став 1 на овој член се додава нова точка 1-а која гласи:

„ако постапува спротивно од член 11 на овој закон“.

Во став 2 зборовите: „5.000.000 до 100.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и задачи“.

Член 4

Во член 66 став 1 зборовите: „30.000.000 до 300.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „4.000.000 до 10.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„За прекршок од став 1 точка 1 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка одземање на превозното средство.“

За прекршок од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 5

Во член 67 став 1 и зборовите: „25.000.000 до 250.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „3.500.000 до 9.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до осум плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член покрај паричната казна ќе се нарече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 6

Во член 68 став 1 зборовите: „20.000.000 до 200.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „3.000.000 до 8.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до седум плати“.

Член 7

Во член 69 зборовите: „3.000.000 до 10.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 8

Во член 71 зборовите: „200.000 до 600.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1582.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНА- ПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за унапредување на сточарството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5005/1

24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО

Член 1

Во Законот за унапредување на сточарството („Службен весник на СРМ“ број 47/73, 51/88, 20/90 и 24/91) во член 56 став 1 зборовите: „250.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„За стопанскиот престап од став 1 точка 1 и 2 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста.“

За стопански престап од став 1 точки 1 и 2 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на определена должност“.

Член 2

Во член 57 став 1 зборовите: „200.000 до 400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до девет плати“.

По став 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:
„За стопански престап од став 1 точка 4 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста.“

За стопанскиот престап од став 1 точка 4 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на определена должност“.

Член 3

Во член 58 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 4

Во член 59 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 5

Во член 60 став 1 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „двоен износ од паричната казна од став 1 на овој член“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршокот од став 1 точка 2 на овој член покрај паричната казна од прекршителот ќе се одземе и здобиената материјална корист“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1583.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОЗИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за одгледување на кози, ишто Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5006/1

24 декември 1992 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

Киро Глигоров, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КОЗИ

Член 1

Во Законот за одгледување на кози („Службен весник на СРМ“ број 21/89, 20/90, 24/91) во член 8 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Во став 3 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „од една ипол до две ипол плати“.

Член 2

Во член 9 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 90 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите „осум до десет плати“.

Член 3

Во член 10 став 1 зборовите: „8.000 до 18.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 90 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 1.800 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до девет плати“.

Во став 3 зборовите: „1.000 до 1.800 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1584.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И КОНТРОЛАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитетот и контролата на вештачките губриња,

ишто Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5007/1

24 декември 1992 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

Киро Глигоров, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И КОНТРОЛАТА НА ВЕШТАЧКИТЕ ГУБРИЊА

Член 1

Во Законот за квалитетот и контролата на вештачките губриња („Службен весник на СРМ“ број 10/73, 51/88 и 20/90) во член 16 став 1 зборовите: „200.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За стопански престап од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на определени должности“.

Член 2

Во член 17 став 1 зборовите: „150.000 до 400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „8.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За стопански престап од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на определени должности“.

Член 3

Во член 18 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 4

Во член 19 став 1 зборовите: „10.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 5

Во член 20 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За прекршок од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1585.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за земјоделската инспекција

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5008/1
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Законот за земјоделската инспекција („Службен весник на СРМ“ број 39/77, 28/87, 51/88 и 20/90) во член 22 став 1 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 2

Во член 23 зборовите: „15.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 80 плати“.

Член 3

Во член 24 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1586.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 1992 година.

Број 08-5009/1
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

Член 1

Во Законот за заштита на животните од заразните болести, што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ број 43/86 и 53/91), во член 58 став 1 зборовите: „45.000 до 450.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „2.500 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„За стопанскиот престап од став 1 точки 3, 4, 5 и 6 на овој член покрај паричната казна ќе се изрече и

заштитна мерка забрана на вршење на дејноста.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана да врши определени должности“.

Член 2

Во член 59 став 1 зборовите: „4.500 до 45.000 динири“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 3

Во член 60 став 1 зборовите: „4.000 до 40.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „800 до 8.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 4

Во член 61 став 1 зборовите: „3.500 до 35.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „500 до 5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна на одговорното лице ќе се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на работи и работни задачи“.

Член 5

Во член 62 зборовите: „500 до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 6

Членот 63 се менува и гласи:

„За стопанскиот престап од член 58 и за прекршокот од член 59 до 61 на овој закон покрај паричната казна ќе се изрече и заштитна мерка одземање на предметите што биле употребени или биле наменети за извршување на стопанскиот престап или прекршокот или што се прибавени, односно што настанале со извршување на стопанскиот престап или прекршокот“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1587.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година

Број 08-5010/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО

Член 1

Во Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ број 31/84, 17/87, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија број 32/91) во член 51 став 1 зборовите: „50.000 до 250.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Со парична казна во висина од десеткратен до дваесеткратен износ од причинетата штета ќе се казни за стопански престап организацијата ако со дејствијата од став 1 точки 1 и 6 на овој член ќе причини штета, односно прибави корист“.

Член 2

Во член 52 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „70 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 52-а зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 4

Во член 53 зборовите: „1.500 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „десеткратен до дваесеткратен износ од причинетата штета или прибавената корист“.

Член 5

Во член 54 став 1 зборовите: „8.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 80 плати“.

Член 6

Во член 55 став 1 зборовите: 1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една до две ипол плати“, а зборовите: „рибарски работник“ се бришат.

Член 7

Во член 56 зборовите: „1.000 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една до две плати“.

Член 8

Во член 57 зборовите: „800 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една половина до две плати“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Со парична казна во висина од двоен износ од паричната казна предвидена во став 1 точки 5 и 6 на овој член ќе се казни за прекршок граѓанин“.

Член 9

По член 58 се додава нов член 58-а кој гласи:

„Член 58-а

Со парична казна од една до две ипол плати и заштитна мерка забрана на вршење работи и работни задачи ќе се казни чуварот на риболов ако не врши непосредна заштита на рибниот фонд во риболовните води (член 2 став 1)“.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1587.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за тутун,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година.

Број 08-5011/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН**

Член 1

Во Законот за тутун („Службен весник на СРМ“ број 8/73, 26/73, 40/74, 45/74, 29/86, 51/88, 20/90 и 17/91) во член 34 став 1 зборовите: „100.000 до 350.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 2

Во член 35 став 1 зборовите: „100.000 до 250.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 36 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „70 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до девет плати“.

Член 4

Во член 37 став 1 зборовите: „4.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „60 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.200 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до осум плати“.

Член 5

Во член 38 став 1 зборовите: „3.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 1.800 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две плати“.

Член 6

Во член 39 став 1 зборовите: „1.000 до 20.000 динари“ се заменуваат со зборовите „40 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Во став 3 зборовите: „1.000 до 1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 7

Во член 39-а зборовите: „1.000 до 1.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1589.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за вино,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година.

Број 08-5021/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИНО**

Член 1

Во Законот за вино („Службен весник на СРМ“ број 27/73, 51/88, 20/90 и 17/91) во член 52 став 1 зборовите: „50.000 до 300.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 1 во точката 12 зборовите: „на еден од јазиците на народите на Југославија“ се заменуваат со зборовите: „на македонски јазик и неговото кирилско писмо“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 2

Во член 53 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до десет плати“.

Член 3

Во член 54 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1590.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семе, и што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година.

Број 08-5012/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕ

Член 1

Во Законот за семе („Службен весник на СРМ“ број 18/73, 51/88, 20/90, 39/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 32/91) во член 47 став 1 зборовите: „50.000 до 300 000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите „5.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 2

Во член 48 став 1 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 49 став 1 зборовите: „800 до 2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“, а зборовите: „граѓанско правно лице или“ се бришат.

Член 4

По член 49 се додава нов член 49-а кој гласи:

„Член 49-а

Покрај паричната казна за стопански престап, односно прекршок од член 47 став 1 точка 9 и член 49 став 1 точка 2 ќе му се изрече и заштитна мерка одземање на семејството“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1591.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за саден материјал и што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година.

Број 08-5013/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Во Законот за саден материјал („Службен весник на СРМ“ број 10/73, 51/88, 20/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 32/91) во член 42 став 1 зборовите: „50.000 до 300.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „5.000 до 15.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 2

Во член 43 став 1 зборовите: „30.000 до 200.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 плати“.

Во став 2 зборовите: „3.000 до 10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „седум до десет плати“.

Член 3

Во член 44 зборовите: „10.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

Член 4

Во член 45 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 5

По член 45 се додава нов член 45-а кој гласи:

„Член 45-а

Покрај паричната казна за стопански престап или прекршок од член 42 став 1 точка 5 и член 45 став 1 точка 3 ќе се изрече и заштитна мерка одземање на садниот материјал“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1592.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година.

Број 08-5014/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Член 1

Во Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на СРМ“ број 7/86, 51/88, 15/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91) во член 57 став 1 зборовите: „80.000 до 400.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.500 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 2

Во член 58 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 плати“.

Во став 3 зборовите: „500 до 2.000 динари“, се заменуваат со зборовите: „осум до десет плати“.

Член 3

Во член 59 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „шест до десет плати“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1593.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТИ НА ПОЛСКИОТ ИМОТ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од штети на полскиот имот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1992 година.

Број 08-5015/1
25 декември 1992 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ШТЕТИ НА ПОЛСКИОТ ИМОТ**

Член 1

Во Законот за заштита од штети на полскиот имот („Службен весник на СРМ“ број 20/90) во член 20 став 1 зборовите: „5.000 до 25.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20 до 100 плати“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „пет до седум плати“.

Во став 3 зборовите: „1.000 до 2.500 динари“ се заменуваат со зборовите: „една ипол до две ипол плати“.

Член 2

По член 20 се додаваат нови членови 20-а, 20-б и 20-в кои гласат:

„Член 20-а

Со парична казна во висина од десеткратен до дваесеткратен износ од причинетата штета, односно прибавената корист, ќе се казни за прекршок претпријатие, односно друго правно лице,

одговорното лице во правното лице или физичкото лице ако со постапување спротивно на забраните предвидени во член 4 на овој закон причинува штета, односно прибавува корист.

Член 20-б

Со парична казна од една до две ипол плати ќе се казни полскиот чувар заради неизвршената обврска по член 16 став 2 точки 1 и 2 и ќе му се изрече заштитна мерка забрана на вршење работи и работни задачи на полски чувар.

Член 20-в

Покрај паричната казна за прекршок изречена во членовите 20 и 20-а ќе се изрече и заштитна мерка одземање на предметите со кои е сторен прекршокот, како и имотната корист“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1594.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/92), а во врска со член 41, став 2 од Законот за системот за финансирањето на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91, 55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на Република Македонија се дава позајмица во износ од 63.300.000,00 денари на собранијата на општините:

1. Титов Велес	8.000.000
2. Берово	6.000.000

3. Пробиштип	5.500.000
4. Кичево	4.500.000
5. Демир Хисар	4.500.000
6. Кратово	2.500.000
7. Валандово	1.600.000
8. Неготино	4.000.000
9. Струга	5.000.000
10. Крива Паланка	4.700.000
11. Штип	6.000.000
12. Дебар	6.500.000
13. Винаца	4.500.000

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање до 1.03.1993 година.

3. За користење и враќање на позајмицата од точка 1 на ова одлука ќе се склучи договор помеѓу собранијата на општините на кои им е дадена позајмица и министерот за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3881/1 Претседател на Владата,
28 декември 1992 година **Бранко Црвенковски**, с. р.
Скопје

1595.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА УТВРДУВАЊЕ НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ДЕПОНИРАНОТО ДЕВИЗНО ШТЕДЕЊЕ СПРЕМА КАМАТИТЕ ВО ЗЕМЈИТЕ НА ДОМИЦИЛНИТЕ ВАЛУТИ

1. Со оваа одлука се утврдува височината на камата во земјите на домицилните валути врз чија основа Република Македонија им плаќа камата на деловните банки на депонираното девизно штедење, штедилниците и банките во одделни земји чии каматни стапки ќе се следат, начинот на собирање информации за движењето на каматните стапки во тие земји, начинот и роковите за пресметување на каматните стапки во тие земји и начинот на известување на македонските банки и банките чие седиште е надвор од Република Македонија за височината на каматните стапки во тие земји.

2. Каматните стапки на девизните депозити и девизните штедни влогови се следат кај следните странски штедилници и банки и тоа, за:

- 1) Австриски шилинг (ATS)
 - Zentralsparkasse und Kommerzbank, Wien;
 - Raiffeisen – Zentralkasse, Wien
- 2) Германска марка (DEM)
 - Postsparkasse;
 - Stadtsparkasse или Sparkasse Munchen, Stuttgart, Dusseldorf, Dortmund, Hanover, Koeln, Frankfurt;
- 3) Швајцарски франак (CHF)
 - Postsparkasse;
 - Stadtsparkasse или Sparkasse, Zurich, Bern, Luzern, Geneve;
- 4) Англиска фунта (GBP)
 - Barclays Bank, London;
 - Midland Bank, London;
 - Lloyds Bank International, London;
 - National Westminster Bank, London;
- 5) Канадски долар (CAD)
 - Royal Bank of Canada, Montreal;

- Toronto Dominion Bank, Toronto;
- Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto;

- 6) Американски долар (USD)
 - Chase Manhattan Bank, New York;
 - Manufactures Hanover Trust Company, New York;
 - Citibank New York;
 - Chemical Bank New York;
- 7) Австралиски долар (AUD)
 - Australia and New Zealand Banking Group, Sydney;
 - Westpac Banking Corporation, Sydney;
 - Commonwealth Bank Sydney.

3. Височината на каматната стапка на девизните сметки и на девизните штедни влогови во валутите од точка 2 на оваа одлука се пресметува како аритметичка средина на тековните каматни стапки на странските банки и штедилници од таа точка. Каматната стапка се утврдува со два децимала, со заокружување во вториот децимал на 0 (нула) односно на 5 (пет).

На девизното штедење во другите валути кои не се наведени во точка 2 на оваа одлука каматната стапка се определува во височина на најниската каматна стапка утврдена со оваа одлука за секоја категорија на рочност.

4. За следење и доставување на податоците за каматните стапки на штедилниците и банките на земјите на домицилната валута се определуваат следните банки односно претставништва.

- 1) Во Австрија – Giro Credit – Wien;
- 2) Во Германија – LHB Internationale Handelsbank AG; Frankfurt and Main;
- 3) Во Швајцарија – UBS – Cirihi;
- 4) Во Англија – AY-Bank – London;
- 5) Во САД и Канада Стопанска банка а.д. Скопје Representative Office, Toronto, Ontario;
- 6) Во Австралија – Стопанска банка А.Д. Скопје Representative office Sydney

Народната банка на Република Македонија преку банките и другите финансиски институции од став 1 на оваа точка до 15 јуни односно до 15 декември во тековната година ќе обезбедува податоци за движењето на каматните стапки, на основа кои ќе ги утврдува просечните каматни стапки за депонираните девизни штедни влогови, кои ќе важат од 01 јули во тековната година односно до 1 јануари наредната година.

Каматните стапки на девизното штедење кај банките ќе се менуваат за наредното полугодие ако се пресметување по одредбите на точка 3 на оваа Одлука се утврди дека дошло до промени на просечната каматна стапка најмалку за 0,50 процентни поени повисоко или пониско во однос на важечката каматна стапка. Народната банка на Македонија е должна да ги известува за овие промени сите банки до 25 во месецот кој му претходи на полугодieto во кое почнува нивната примена.

5. Кај странските банки и штедилници се следат каматните стапки за штедење по видување и ненаменски ороченото штедење на 12, 24 и преку 36 месеци.

Ако од податоците кај странските штедилници и банки на земјата на домицилната валута неможат да се утврдат каматните стапки во роковите од став 1 на оваа точка, ќе се постапи на следниот начин:

1) Височината на каматната стапка за штедење по видување ќе се пресметува врз основа на податоците од странските банки за височината на каматната стапка за орочените депозити на најприближниот рок кој не може да биде подолг од 6 месеци, намалени за 0,50 процентни поени или врз основа на податоците од тие банки за височината на каматната стапка на најнискиот износ на депозитот што се вкатува или врз основа на подато-

ците од тие банки за височината на каматната стапка за орочени депозити на рок од 1 година намалени за 2 процентни поени.

При пресметувањето на основот за утврдување на височината на каматната стапка за штедење по видување задолжително ќе се користи редоследот од одредбата под 1 на оваа точка, зависно од податоците на странските банки;

2) Височината на каматната стапка за штедење орочена на рокот од став 1 на оваа точка се пресметува така што височината на каматната стапка за штедење по видување се зголемува за 2 процентни поени во случај на орочување на рок преку 1 година, а за секој натамошен рок на орочување така пресметаните каматни стапки се зголемуваат за 0,50 процентни поени.

Ако за некоја рочност од оваа точка нема адекватни податоци од странските банки на земјата од домицилната валута, а притоа е позната височината на каматната стапка за штедење по видување и за една од рочностите, каматната стапка за рочноста за која недостига податок ќе се утврди според односот на каматните стапки меѓу штедењето по видување и ороченото штедење кај странските банки и штедилници во таа земја.

6. Тесковните каматни стапки по влоговите на штедење во валутите од точка 3 на оваа одлука во одделни земји од таа точка ќе ги следи Народната банка на Македонија.

Врз основа на податоците од точка 4 и 5 на оваа одлука, гувернерот на Народната банка на Македонија ја утврди височината на каматните стапки за наредниот период и за тоа ги известува навремено банките.

7. Банките во согласност со својата деловна политика можат да утврдат стимулативни износи над височината на каматните стапки утврдени по одредбите на оваа одлука.

8. Република Македонија ќе им го надомести на банките износот на каматата во височина на каматните стапки утврдени по одредбите на оваа одлука освен каматните стапки од точка 7 на оваа одлука спрема стварната валута и рочна структура на депонираното девизно штедење.

Исплатата на средствата од став 1 на оваа точка се врши врз основа на пресметката што банките и ја поднесуваат на Народната банка на Македонија по истекот на секое полугодие.

9. За второто полугодие од 1992 година се применуваат каматните стапки на депонираното девизно штедење дадени во Прегледот на височината на годишните каматни стапки, кој е составен дел на оваа одлука.

10. Пресметаната камата за 1992 година на депонираното девизно штедење се припишува на главницата на депонираните девизни штедни влогови.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3802/1
28 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

Преглед на височината на годишните
каматни стапки
за 1992 год.

Валута	За орочено штедење без намена на рок:			
	За штедење по видување	преку 12 месеци	преку 24 месеци	преку 36 месеци
1	2	3	4	5
1. Австриски шилинг (ATS)	3,50	5,00	5,50	6,00
2. Германска марка (DEM)	3,00	6,95	7,25	7,50
3. Швајцарски франак (CHF)	4,50	5,50	5,65	5,80
4. Англиска фунта (GBP)	6,50	6,75	7,15	7,65
5. Канадски долар (CAD)	3,50	5,25	6,00	6,50
6. Американски долар (USD)	3,00	4,00	4,50	5,85
7. Австралиски долар (AUD)	3,50	6,00	6,50	7,00
8. Други валути	3,00	4,00	4,50	5,80

1596.

Врз основа на член 70 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на седницата одржана на 24.XII 1992 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1993
ГОДИНА**

I. Се донесува финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 1993 година со следните износи:

а) вкупни приходи	Ден.55.770.000.000,00
б) вкупни расходи	Ден.55.770.000.000,00

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се применува од 1. I. 1993 година.

О. бр. 02-15/VII-7/92
24 декември 1992 година
Скопје

Претседател на
Советот на Народната банка
на Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станосевски, с.р

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ

**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

85.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ
НАДОМЕСТОЦИ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА**

1. Пензиите и паричните надоместоци во врска со преквалификација или доквалификација или соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност и привремениот надоместок за вработување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој за ноември 1992 година се усогласуваат за 11,55% или вкупно за 127,73% со извршеното усогласување од 54,25% за јануари, 14,73% за февруари, 26,55%

за март, 62,3% за април, 40,78% за мај, 11,57% за јуни, 35,47% за август, 28% за септември и 24,84% за октомври.

2. Со процентот определен со ова решение за ноември 1992 година ќе се усогласат паричниот надоместок за телесно оштетување и надоместокот за помош и нега.

3. Пензиите и другите парични надоместоци за месец декември ќе се исплатуваат како аконтации во висина на достигнатото ниво на пензиите за ноември 1992 година.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3068

В.д. директор,

25 декември 1992 година

Киро Зрмановски, с.р.

Скопје

86.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА И НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

1. Најнискиот износ на старосна пензија за ноември 1992 година се утврдува:

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 67.000,00 денари,

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 64.500,00 денари, и

– за корисници кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж) односно до 20 години (жена), во висина до 62.500,00 денари.

2. Најнискиот износ на инвалидска пензија за ноември 1992 година се утврдува:

– за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работа или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно над 25 години (жена), во висина од 67.000,00 денари.

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена) во висина од 64.500,00 денари, и

– за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 62.500,00 денари.

3. Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејна пензија.

4. Граничниот износ на најниското пензиско примане кој служи за определување додаток на пензијата за ноември 1992 година се определува во висина од 67.000,00 денари

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3069

В.д. директор,

25 декември 1992 година

Киро Зрмановски, с.р.

Скопје

87. Врз основа на член 110-а и 151-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ број 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90, 36/91 и 45/92), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Службен весник на РМ“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ МИНИМАЛНИ СТАРОСНИ И СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

1. Земјоделските минимални, старосни и семејни пензии за ноември 1992 година се утврдуваат во износ од 31.250,00 денари, што претставува 50% од висината на пензијата определена за корисниците од III група на најнизок износ на пензија.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3070

В.д. директор,

25 декември 1992 година

Киро Зрмановски, с.р.

Скопје

88.

Врз основа на Одлуката за начинот и постапката за исплатата на пензиите и другите примања на воените осигуреници кои остануваат на територијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

1. Пензиите на воените осигуреници за ноември 1992 година се усогласуваат за 11,55%.

2. Пензиите за декември 1992 година ќе се исплатуваат како аконтации во висина на достигнатото ниво на пензиите за ноември 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3071

В.д. директор,

25 декември 1992 година

Киро Зрмановски, с.р.

Скопје

89.

Врз основа на член 6 од Спогодбата за создавање на услови за вработување на инвалидни лица во периодот 1991-1995 година, а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

1. Надоместокот, определен со решението бр. 02-2576 од 24.11.1992 година, за ноември 1992 година се усогласува со 11,55% и изнесува 1.151.135,00 денари.

2. Износот определен со ова решение ќе се исплатува како аконтација за декември 1992 година.

Бр. 02-3072

25 декември 1992 година
Скопје

В. д. директор,
Киро Зрмановски, с.р.

90.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и 36/91), а во врска со Одлуката за овластување на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за донесување на решенија за усогласување на пензиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/92), в.д. директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

1. Надоместоците определени во Решението бр. 02-2575 од 24.11.1992 година, за ноември 1992 година се усогласуваат со 11,55% и изнесуваат:

– надоместокот за сместување и исхрана на деца и младинци со прецки во психичкиот и физичкиот развој заради стручно, односно работно оспособување и за преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот изнесува 40.896,00 денари месечно.

– надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот кога таа се врши во претпријатијата изнесува 10.090,00 денари, а кога се врши во заштитни организации изнесува 11.369,00 денари месечно по корисник,

– кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во претпријатието надвор од местото на живеење на инвалидот, а сместувањето се обезбедено во интернат, надоместокот изнесува 22.631,00 денари месечно по корисник,

– за децата и младинците што се наоѓаат на стручно, односно работно оспособување и за инвалидите на трудот за време на преквалификација или доквалификација, а не се сместени во интернат, надоместокот за топол оброк изнесува 7.489,00 денари месечно по корисник.

2. Износите определени со ова решение ќе се исплатуваат како аконтација за декември 1992 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3073

25 декември 1992 година
Скопје

В. д. директор,
Киро Зрмановски, с.р.

91.

Врз основа на член 110-а од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 18/89, 19/90, 36/91 и 45/92), Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧНО НИВО НА ПЕНЗИИТЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за определување месечно ниво на пензиите на посебни категории осигуреници („Службен

весник на РМ“ бр. 66/92 во член 1 по зборовите:

„за 5/12“ 1,8586“.
се додаваат зборовите:
„за 4/12“ 2,0016
за 3/12“ 2,0515
за 2/12“ 2,0960“

Член 2

Во член 2 зборовите „30 јули“ се замснуваат со зборовите „31 октомври“.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 08-3074
28 декември 1992 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Владо Додевски, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9208/92, на регистарска влошка бр. 1-2374-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното производно трговско претпријатие на големо „СКОМЕТ-КОМЕРЦ“, П.О., ул. „Горче Петров“ бр. 18, лам. I, кат I, лок. 4, Скопје.

Во надворешно-трговскиот промет се прошируваат следните дејности: 070310, 070320, 110304.

Во надворешно-трговскиот промет се запишува Србиноски Аце, застапник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9208/92 (4115)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9299/92, на регистарска влошка бр. 1-23829-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на мало и големо и угостителство „ДИТИ-КОМПАНИ“, извоз-увоз, п.о., ул. „Црногорска“ бр. 20/1, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090171, 090202, 110303, 110309, 110903, надворешна трговија: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешно-трговското работење е Србиновски Аце, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9299/92 (4116)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2721/92, на регистарска влошка бр. 1-17186-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ТРГОМА-ТЕКС“, Д.О.О., увоз-извоз, ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/II-20, Скопје. Основач е Маринковски Слободан, основано со акт за основање од 5.III.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070310, 070320, 110309.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настанува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со средствата до висина на вложените средства.

Маринковски Слободан, директор, без ограничување за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2721/92 (4117)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11283/92, на регистарска влошка бр. 1-24093-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, производство и експорт-импорт „ГРЕКАЈ-КОМЕРЦ“, Ц.О. ул. „Питарика“ бр. 17, Гостивар. Претпријатието е основано со одлука бр.01-01 од 31.VIII.1992 година, а основач е Кани Кадрија.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140.

070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060601, 060602, 060501, 060502, 060503, 080111, 080113, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 100101, 100102, 100200, 110109, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 110620, 012321, 012322, 020110, 020121, 020140, 030003, 090140, 090150, 090181; дејности во надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Кани Кадрија, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11283/92 (4118)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11284/92, на регистарска вложка бр. 1-23092-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, производство и експорт-импорт „ЕВРО-КОМЕРЦ“. Ц.О. ул. „Богџе Вељановски“ бр. 24, Гостивар. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 10. IX. 1992 година, а основач е Крстески Бранко.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 012321, 012322, 012613, 012623, 012820, 012830, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 080190, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090131, 090132, 090139, 090140, 090150, 090160, 090181, 110109, 110302, 110303, 110309, 110909; дејности во надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, Ц.О.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Крстески Бранко, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11284/92 (4119)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12571/92, на регистарска вложка бр. 1-24761-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, услуги, производство и експорт-импорт „НОВА Р. ВЕСФАЛИЈА“. Ц.О. ул. „Димитар Густанов“ бр. 28, Скопје. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 1.10.1992 година, а основач е Бајрамович Мамут.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060101, 060201, 060301, 060401, 060402, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110109, 110302, 110309, 110611, 110620, 110902, 110903, 110905, 110909, 020110, 020121, 020131, 030003, 110303, 090140, 090150, 090160, 090181, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 011320, 011601, 011602, 012130, 012142, 012321, 012322, 012421, 012613, 012622, 012820, 012830, 013500, 020140, 090123, 090183, 090189, 100101, 100102, 100200, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 011522, 012201, 012203; дејности во надворешен промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајрамович Мамут, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12571/92 (4120)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9098/92, на регистарска вложка бр. 1-8325-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и лицето овластено за застапување на Претпријатието за деловни услуги, надворешна и внатрешна трговија „Статер – Холдинг“ Д.О.О., ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бб, Скопје, се менува седиштето и во иднина ќе биде: „Градски сид“ бр. 13.

Од претпријатието истапува досегашниот основач Вангелов Ташко, а пристапува новиот основач Крстески Зоран, со одлука од 1. VII. 1992 година.

Се брише досегашниот застапник во внатрешниот и надворешниот – трговски промет Вангелов Ташко, директор без ограничување, а се запишува Крстески Зоран, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9090/92 (4108)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8915/92, на регистарска вложка бр. 1-22608-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за проектирање, консултинг и инженеринг, изведување на инвестициони објекти во Скопје, „БЕГА“, д.о.о., ул. „Радишпански“ бр. 17/2-23. Основач е Гоце Василевски.

Дејности: 0113, 011313, 0114, 01141, 011419, 01172, 011722, 01194, 011941, 05030, 050301, 07001, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 0709122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07022, 070230, 070250, 070260, 0801, 080190, 110302, 110303, 110309, 110402, 110403,

110404, 110909, 110611, 110620, 060502; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Гоце Василевски, директор, без ограничување и во надворешно-трговското работење

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8915/92 (4109)

Окружниот стопански суд во Битола го запиша со судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производство, трговија на големо и мало, увоз – извоз, угостителство и туризам „СВАКАРО“, П.О., Прилеп.

Дејности: 012522, 012623, 012810, 012830, 090150, 020140, 020110, 050302, 013121, 012001, 011119, 012312, 012323, 013904, 100399, 090110, 090140, 090150, 110902, 110903, 090209, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202.

Полни овластувања; полна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (2866)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2629/92, на регистарска вложка бр. 1-6152, го запиша во судскиот регистар конституирањето на Работната организација Основното училиште „Кочо Рацин“, Ц.О., ул. „Борка Талески“ бр. 64, Прилеп.

Дејности: 120111.

Работната организација има целосно овластување и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Стојкоски Борис.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2629/92 (2867)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2271/92, на регистарска вложка бр. 1-1031-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие за трговија на големо и мало во приватна сопственост „МАКОМ“, ц.о., ул. „Партизанска“ бр. 68, Радовиш, основано од Котевски Димитар, л.к. бр. 39386, СВР Радовиш.

Дополнување на дејностите се: 0703 – надворешна трговија; 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во надворешно – трговскиот промет со трети лица претпријатието ќе го претставува, застапува и потпишува Котевски Димитар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2271/92 (2868)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7586/92, на регистарска вложка бр. 1-22088-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето и усогласувањето со Законот на Трговското производство, услужно претпријатие на големо и мало „КАРЕКС“, увоз – извоз, бул. „Јане Сандански“ 35-1/4, Скопје. Сократен назив: ТПУП „КАРЕКС“, увоз – извоз, д.о.о., Скопје. Основано со акт за основање од 22. VI. 1992 година, а основач е Карев Коста.

ДЕЈНОСТИ: 012321, 012322, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070240, 070250, 070260, 09013, 11090, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 070310, 070320

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски работење е Карев Коста, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7586/92 (2869)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8976/92, на регистарска вложка бр. 1-5628-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и намалување на основачкиот влог на

Претпријатието за трговија на големо и мало, туризам, извоз – увоз, проектирање и инженеринг „ВАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, Д.О.О., ул. „Маршал Тито“ блок II, локал 14, Скопје.

Со анекс од 21. VII. 1992 година се менува досегашниот основач, односно истапува Војо Киевски, а останува како единствен основач Владимир Шоптрајанов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8976/92 (2871)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8043/92, на регистарска вложка бр. 1-22029-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „МАК-ДРВОПЛАСТ“, увоз – извоз, д.о.о., ул. „ЈНА“ бр. 23/1-2, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 15. VI. 1992 година, а основач е Чички Драган од Петриче, Република Хрватска.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 090209, 110303, 110304, 110309; дејности во надворешно – трговскиот промет: 070310, 070320

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски работење е Чички Драган, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8043/92. (2872)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8225/92, на регистарска влошка бр. 1-11812-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие за промет на големо и мало „МИБИТА – КОМЕРЦ“, Ц.О., увоз – извоз, ул. „Манапо“ бр. 6, Скопје.

Во внатрешниот трговски промет се прошируваат следните дејности: 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 090160, 090189, 090202.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8225/92. (2873)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6408/92, на регистарска влошка бр. 1-20152-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ФЕРОСКОП“, експорт – импорт, д.о.о., ул. „Бихачка“ бр. 6, Скопје. Основач е Воислав Георгиевски, со основни средства во износ од 55.000 денари. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-1 од 25.V.1992 година

Дејности: 011313, 011315, 011319, 011320, 011832, 011941, 011949, 013112, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013110, 013320, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 11302, 110303, 110309, 110903, 110909, 110905, 070310, 070320; застапување на странски фирми; малограничен промет со Албанија, Грција, Србија и Бугарија.

Во правниот промет кон трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот за обврските, а настапува во своје име и за своја сметка.

Воислав Георгиевски, директор, без ограничување, во внатрешниот и надворешно – трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6408/92. (2874)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7838/92, на регистарска влошка бр. 1-22038-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги, увоз – извоз „НАР – КОМЕРЦ“, ДОО, бул. „Јане Сандански“ бр. 78/4, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 15.VI.1992 година, а основач е Нарашанов Томе.

Дејности: 05030, 050301, 050302, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07023, 070230, 07025, 070250, 07026, 070260; дејности во надворешно – трговскиот промет: 0703 – надворешна трговија; 07031, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 07032, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи; пограничен промет со соседните земји.

Претпријатието во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка. Претпријатието во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка. Претпријатието за преземените обврски во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот, а ризикот го сноси до висина за вложените средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Нарашанов Томе, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7838/92. (2875)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на мало и големо „Илиден – 3“, со П.О. ул. „110“ бр. 48, Кочани. Основач на претпријатието е Лазаровски Влатко, л.к. бр. 83619 и МБ 0101972493008, СВР Кочани. Основачкиот влог изнесува 42.000 денари.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07025, 070250, 07026, 070260, 0703, 07031, 070310, 07032, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства, потполна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието, како и во надворешно – трговскиот промет е Лазаровски Влатко, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2876)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3058/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Приватното претпријатие за угостителство и туризам, трговија на големо и мало и увоз-извоз „Енергии Комерц“, п.о., Прилеп, уште со следните дејности: 011320, 011949, 011429, 012622, 012810, 012820, 012830, 013022, 013400, 013904, 020110, 020140, 050100, 060101, 060103, 060501, 060502, 060503, 070113, 070125, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070214, 070222, 070227, 070229, 070230, 070240, 080111, 080114, 080121, 080201, 090121, 090171, 110302, 110309, 110404.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3058/92. (2854)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5864/92, на регистарска влошка бр. 1-19858-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, услуги, посредување и застапување „Пер-пром“, Ц.О., ул. „Богд. Николов“ бр. 26, Титов Велес.

Дејности: 011091, 011092, 01193, 011231, 011291, 011292, 011314, 011319, 011390, 011710, 011721, 011722, 011730, 011741, 011742, 011749.

011799, 011949, 013042, 013050, 013099, 013111, 013113, 013114, 013121, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 030003, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090212, 090131, 090132, 090140, 090160, 090171, 090172, 110909, 110309, 070310, 070320.

Неограничено овластување; целосна одговорност.

Пеце Кочов, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5864/92. (2855)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8054/92, на регистарска влошка бр. 1-22041-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, производство и услуги „КМЈ“, извоз-увоз, Ц.О., Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 29.VI.1992 година, а основач е Јовица Јовевски.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 020110, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 110302, 110303, 110309, 110402, 110903, 110905, 110909, 090123, 090131, 090140, 090150, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Јовица Јовевски, директор, без ограничување, застапник и во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8054/92. (2856)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7428/92, на регистарска влошка бр. 1-21194-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет, производство и услуги „МАРИНА ТРЕЈД“ извоз-увоз, Ц.О., ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 34, Скопје. Претпријатието е во приватна сопственост и е основано со одлука бр. 02-1 од 10.VI.1992 година, а основач е Бардакоска Маргарита.

Дејности: 0201, 020110, 020140, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070250, 0703, 11030, 110302, 110303, 110309, 1104, 110403, 110404, 1106, 11061, 110611, 110612, 110620, 11090, 110903, 110905, 110909; надворешно-трговски промет: 0703-надворешна трговија; 070310-надворешна трговија со прехранбени производи; 070320-надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и во своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Бардакоска Маргарита, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7428/92. (2857)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9358/92, на регистарска влошка бр. 1-17504-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот и проширувањето на дејноста во внатрешен и надворешен промет на Мешовитото претпријатие. Друштво со ограничена одговорност за промет и одржување на возила, ловечко и спортско оружје „ЗАСТАВА ПРОМЕТ СКОПЈЕ“, Д.О.О., П.О., Скопје, и во иднина ќе гласи: Мешовитото претпријатие, Друштво со ограничена одговорност за промет и одржување на возила, ловечко и спортско оружје „ПРОМЕТ СКОПЈЕ“, Д.О.О., П.О., Беласица 66, Скопски саем, Скопје.

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со: 070111, 070112, 070113, 070114, 070131, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070121, 070122, 070124, 070125, 070126, 070128, 070221, 070222, 070224, 070226, 070227, 070260, 110302; дејностите во надворешен промет се прошируваат со: 070310; конигнациони работи; меѓународно трговско посредување; прибавување на странско лице, односно на странското лице право на индустриска сопственост, знаење и искуство (know-how); истражување на странски пазар; бартер (компензациони) работи; реекспортни работи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9358/92. (2858)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5871/92, на регистарска влошка бр. 1-12085-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за проектирање, монтажа и одржување на хидраулични и пневматски системи, сервисирање, трговија на големо и мало и надворешна трговија, хидраулика, пневматика, п.о., ул. „Димо Хаџи-Димов“ бр. 11, Куманово.

Проширување на дејноста со: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070124, 070126, 070127, 070129, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070224, 070225, 070229, 070240, 070250.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5871/92. (2859)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9803/92, на регистарска влошка бр. 1-9144-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот и надворешниот промет на Општественото претпријатие Хемиско електрометалурички комбинат „ЈУГОХРОМ“, Ц.О., Јегуновце.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со 110109, 110309

Дејноста во надворешниот промет се проширува со слободни царински продажници, конспигација

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 9803/92. (2860)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7798/92, на регистарска влошка бр. 1-1716-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието за планирање, проектирање и инженеринг „Простор“, Д.О.О. ул. „Моша Пијаде“ бр. 2, Куманово.

Се брише досегашниот застапник дипл. град.инж. Чедомир Теодосиевски, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник дипл.град.инж. Чедомир Теодосиевски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7798/92. (2961)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 4547/92, на регистарска влошка бр. 1-18977-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за проектирање и услуги „ДОИЖОН“, увоз-извоз, ДОО ул. „18 Ноември“ бр. 29, Гостивар

Основач е Методија Давидовски.
Дејности: 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 110903, 110905, 110909, 110302, 110309, 012310, 012321, 012322, 020110, 020121, 020131, 020140, 050301, 050302, 060501, 060502, 060602, 090131, 090132, 090133.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За преземените обврски одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Методија Давидовски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 4547/92 (2962)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 2719/92, на регистарска влошка бр. 1-6220, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за транспорт, трговија на големо и мало увоз-извоз, „АЛИЧАИР“, со П.О. ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 8, Прилеп. Основач е Ѓорѓиоски Драшко.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060801, 060802, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110302, 110309, 070310, 070320.

Полни овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Ѓорѓи Драшко, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2719/92. (2963)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 2839/92, на регистарска влошка бр. 1-6314, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатието за услуги, трговија на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и туризам „Фоја“, П.О. ул. „11 Октомври“ зграда 7 стан 2/2, Ресен

Дејности: 110302, 110309, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070132, 070140, 080111, 080114, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202.

Полни овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Борче Кукуловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2839/92. (2964)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8171/92, на регистарска влошка бр. 1-21817-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „Златно зрно“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „М. Ранчевик“ бр. 62, Тетово. Основач е Азизи А. Беким.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет истапува во своје име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Азизи А. Беким, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8171/92 (2695)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за превоз на стоки и патници, инвентура, промет и туризам во земјата и странство „ЕВРО-ГРАНС“, со П.О. ул. „Браќа Миладиновици“ бр. 6, Штип. Основач е Давчева Санда и Самаринска Загорка.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070140, 070230, 080201, 110303, 11309, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070150, 070132, 07021,

070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070230, 070260, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 0703, 070310, 070320.

Претпријатието истапува во своје име и за своја сметка, со неограничени овластувања, а за обврските одговара со снот свој имот.

Директор е Давчева Санда, со неограничени овластувања, во внатрешниот и во надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2966)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8420/92, на регистарска влошка бр. 1-18051-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Акционерското друштво за производство, промет, финансиски и технички инженеринг „Техноком“, А.Л., експорт-импорт, ул. „Даме Груев“, Градски сид блок 3, влез 5/8, Скопје, се именува и во иднина ќе биде во Градски трговски центар III кат, Скопје

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 8420/92 (2967)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 5960/92, на регистарска влошка бр. 1-20261-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги, туристичко посредување, маркетинг и надворешна трговија „БИГ“, Ц.О. ул. „Бајрам Шабани“ бр. 43, Куманово, основано со одлука за основање бр. 03-1 од 18 V 1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 090123, 090124, 090129, 090181, 090189, 080201, 080202, 110302, 110303, 110304, надворешен промет: 070310, 070320

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Поповски Спасе, директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 5960/92. (2968)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7491/92, на регистарска влошка бр. 1-5137-0-0-0, го запиша во судскиот регистар поширувањето на дејноста во внатрешниот и надворешниот промет и промената на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет на Претпријатието за промет на големо и мало „ГЕОИИПЕКС“, Ц.О., експорт-импорт, бул. „Видоко Смилевски Бато“ бр. 25-1/3, Скопје

Во претпријатието се проширува дејноста во внатрешниот промет: 011721, 011941, 011949, 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 013010, 013021, 0123050, 013200, 030003, 050301, 050302, 060501, 060601, 070240, 070250, 110302, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909; проширување на дејноста во надворешниот промет со посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги; пограничен промет со Бугарија, Грција и Албанија, туристички услуги.

Се брише досегашниот работоводен орган на претпријатието Димитрие Георгиевски, со неограничено овластување, а се запишува Мирче Јаневски, работоводен орган, директор, со неограничено овластување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7491/92 (2969)

Окружниот стопански суд во Штип, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Огражден“, П.О., ул. „Маршал Тито“ бр. 239, Струмица

За директор на задругата се именува Тимовски Златко, со неограничени овластувања во застапувањето.

Од Окружниот стопански суд во Штип (2970)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 2760/92, на регистарска влошка бр. 1-6252, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, инженеринг, консалтинг и трговија на големо и мало „ИШАПЕТА“, увоз-извоз, со П.О., ул. „Илинденска“ бр. 21, Битола. Основач е Ѓурчиновски Ѓоран

Дејности: 011419, 011724, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110404

Полни овластувања, полна одговорност

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Ѓурчиновски Ѓоран

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2760/92 (2971)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 3170/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за услуги во градежништвото, трговија на големо и мало, увоз-извоз „ГИВ-ЗАПАЛТ“, П.О. ул. „Бистра“ бр. 91, Битола.

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 070310, 070320.

Полно овластување, полна одговорност.

Лице овластено да го застапува и претставува претпријатието е Ѓорелевски Томе, директор, со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 3170/92. (2972)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3171/92, на регистарска влошка бр. 1-6585, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за проектирање, услуги во градежништвото, трговија на големо и мало, увоз-извоз „БОРАК“, П.О., ул. „Кочо Чолаков“ бр. 26, Битола.

Дејности: 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110404, 110903, 070310, 070320.

Полно овластување; полна одговорност.

Лице овластено да го застапува и претставува претпријатието е Џимовски Борис, директор, со неограничени овластувања, во рамките на запишаните дејности

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3171/92. (2973)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6753/92, на регистарска влошка бр. 1-20710-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет „АЛИ КОМЕРЦ“, извоз-увоз, п.о., Гостивар. Претпријатието е основано од Шинази Шеху, со одлука за основање од 21.V.1992 година

Дејности: 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260; надворешна трговија: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието и во внатрешниот и надворешниот промет е Шинази Шеху, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6753/92. (2974)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7382/92, на регистарска влошка бр. 1-22061-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „Ауди“, П.О., ул. „Никола Тесла“ бр. 85, Куманово. Основач е Сулимановски Јакуп, со вкупен износ на средствата од 2.000,00 денари.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060501, 060503, 08019, 080190, 070310, 070320, 110309, 110909, 110903, 110301.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Сулимановски Јакуп, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7382/92. (2975)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3335/92, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието во општествена сопственост на тела за осветлување „Пролетер“, Прилеп, „Крушевско циде“ бб, уште со следната дејност: 110109 – штедно-кредитно работење; 110109 – менувачница.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3335/92. (2976)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија и услужни дејности „МАКЕТА“, п.о., ул. „Ацо СКОПЈАНЧЕ“ бр. 38, Пробиштип. Основач е Стефанов Горги.

Дејности: 0701, 07012, 070123, 070124, 070128, 0702, 070222, 070223, 070224, 070226, 070250, 0901, 090131, 090132, 090139, 11061, 110620, 110903, 110905, 0703, 070320.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. Во правниот промет за обврските одговара со сите средства со потполна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стефанов Горги, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2977)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1781/92, на регистарска влошка бр. 1-5897, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на ООЗТ Здравствен дом – Ресен при РО Медицински центар – Битола со Законот за здравствена заштита и организирање во Јавна здравствена организација. Здравствен дом – Ресен.

Дејности: општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување; здравствена заштита на работниците; здравствена заштита на децата; здравствена заштита на учениците и младниците; здравствена заштита на жените; пнеумофтизиолошка заштита; стоматолошка заштита; рендген дијагностика; епидемиолошка и санитарно-хигиенска дејност; лабораториска дејност; обезбедување со лекови; поливалентна патронажа и здравствена статистика; социјално-медицинска дејност.

Полни овластувања; полна одговорност.

Андоновски Ж. Гоце, директор, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1781/92. (2978)

Окружниот стопански суд во Штип го запиша во судскиот регистар основањето на угостителското трговско претпријатие „Американ

бленд“, п.о., ул. „солидарност“ бр. 40, Штип. Основач е Тони Пецов, со л.к.бр. 96411 и МБ 2807968490018, основано со одлука бр. 0201-1 од 14.VIII.1992 година, обртни средства 2.000 денари за кои не одговара.

Дејности: 013021, 013041, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 090171, 070310, 070320.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Тони Пецов, директор, со неограничени права во застапувањето во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(2979)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5592/92, на регистарска влошка бр. 1-21560-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното прометно услужно претпријатие „Дејн“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „3“ бр. 77, с. Визбегово, Скопје. Претпријатието е основано со акт бр. 1/1 од 28.IV.1992 година, а основач е Јелена Антоновска.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 090150, 120420, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Јелена Антоновска, работориски орган, без ограничување. Во надворешно-трговскиот промет претпријатието го застапува Јелена Антоновска, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5592/92. (2980)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8766/92, на регистарска влошка бр. 1-22129-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Специјализираното, градежно претпријатие „СТАНДАРДКОМЕРЦ“, експорт-импорт, Д.О.О., ул. „Илинденска“ бр. 57, Скопје. Скраќен назив: „СТАНДАРД-КОМЕРЦ“, Д.О.О., Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/92 од 1.VII.1992 година, а основач е Венцислав Велковски, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 43-а/3-24, со л.к.бр. 790343 и МБ 1910950450096.

Дејности: 013099, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 100101, 100102, 100103, 100200, 100320, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110404, 110405, 110406, 110500, 110909; дејности во надворешно-трговското работење: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; застапување на странски правни и физички лица.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговско работење е Венцислав Велковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8766/92. (2981)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3024/92, на регистарска влошка бр. 1-8586-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на Претпријатието во општествена сопственост Земјоделско сточарско стопанство „ПЕТРОВЕЦ“ в.д. директор, а се запишува во внатрешниот и надворешниот трговски промет Петар Павловски, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3024/92. (2982)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7613/92, на регистарска влошка бр. 1-6713-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското претпријатие „ИМПЕРИЈАЛ“, експорт-импорт, П.О., ул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 15/1-8, Скопје.

Во внатрешниот промет се проширува следната дејност: 110302, 110903, 110905.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7613/92. (2983)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1833/91, на регистарска влошка бр. 1-3195, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз „Марка-експорт-импорт“, со П.О., ул. „Бонде Скерлевски“ бр. 18/6, Битола. Основач е Коцевски Кирил, со одлука од 2.IX.1991 година.

Дејности: 070320, 070310, 110303, 080201, 070250, 070230, 070229, 070225, 070224, 070223, 070213, 070132, 070212, 110309.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Коцевски Кирил.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1833/91. (2984)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2472/92, на регистарска влошка бр. 1-6038, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за производство на роба за широка потрошувачка, инженеринг и трговија

на големо и мало „ЈОР-КОМЕРЦ“, со п.о., ул. „Александар Туруни“ бб, Охрид. Основач е Јордански Момчула МБ 2811948430016.

Дејности: 011930, 011990, 013030, 012703, 110403, 110404, 110611, 110620, 110309, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070250, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Јордански Момчула.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2472/92 (2877)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8314/92, на регистарска вложка бр. 1-21988-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и промет на големо и мало, увоз-извоз, ПТП „СУРАЈ-ХИТ“, Ц.О., Скудриње, Тетово. Сократен назив: ПТП „СУРАЈ-ХИТ“, Ц.О., Скудриње, Тетово. Основачи се Курто Емине и Курто Курто, со акт за основање од 15.VI.1992 година.

Дејности: 012542, 012613, 012614, 012622, 012623, 020302, 030003, 050302, 060501, 060502, 070111, 070120, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070240, 070250, 070310, 070320, 080190, 110303, 110309, 110903, 110909 останати неспомнати услуги.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот и внатрешно-трговскиот промет е Курто Емине, работодаден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8314/92 (2878)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. 2185/92, на регистарска вложка бр. 1-3-0, го запиша во судскиот регистар Овчарското, земјоделско, општествено претпријатие „1-ви Мај“, П.О., с. Драговево, Штип, кое се стекна со право за вршење на надворешно-трговски промет и тоа: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со неспрехранбени производи; 070320 надворешна трговија со неспрехранбени производи; малограничен промет со Бугарија.

Дипл. инг. Коста Штерев, директор, ќе го застапува претпријатието во надворешно-трговскиот промет, со потполни и неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. 2185/92 (2879)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5778/92, на регистарска вложка бр. 1-21416-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за производство, транспорт и трговија на големо и мало „БИБАЈ КОМЕРЦ“, Д.О., експорт-импорт, ул. „Питарица“ бр. 8, Гостивар. Претпријатието е основано со акт за основање од 10.V.1992 година, а основач е Ферит Адеми, со МБ 2506946473004 и Рег. бр. 123963, издадена од СБР Гостивар.

Дејности: 010200, 020110, 020121, 020129, 020140, 020202, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250; надворешно-трговско работење: 070310, 070320.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Ферит Адеми, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5778/92 (2880)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4683/92, на регистарска вложка бр. 1-21434-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „АВАЈ“, ц.о., увоз-извоз, ул. „11 Октомври“ 7/17, Титов Велес. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-1 од 14.IV.1992 година, а основач е Алексоска Анита.

Дејности: 011791, 011799, 011311, 011314, 011990, 012421, 110500, 13099, 012323, 01232, 011920, 090209, 011119, 011949, 013500, 012622, 012623, 010303, 010309, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110620; надворешно-трговско работење: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства со кои располага.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Алексоска Анита, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4683/92 (2881)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9001/92, на регистарска вложка бр. 1-22223-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Услужното, производно, прометно претпријатие, увоз-извоз „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА“, ц.о., бул. „Јане Сандански“ 46/4-10, општина Кисела Вода, Скопје. Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 22.VII.1992 година, а основач е Гоце Стојчевски.

Дејности: 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090122, 090131, 090132, 090133, 090139, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110902, 110909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со неспрехранбени производи; посредување и застапување; консигнација; реекспорт и друго.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Гоце Стојчевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9001/92 (2882)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3150/92, на регистарска вложка бр. 1-6567, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „МАЈЧИЦА ДУШИЦА“, извоз-увоз, со п.о., ул. „Партизанска“ бр. 35, Демир Хисар. Основач е Љупчо Ангелевски.

Дејности: 012201, 012321, 012322, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060803, 080119, 080190, 080201, 080202, 090140, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 110905, 110909, 013311, 013320, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Љупчо Ангелевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3150/92 (2883)

Окружниот стопански суд во Штип, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието во приватна сопственост за услуги, инженеринг и маркетинг, увоз-извоз „ДРИКИ“, П.О., ул. „Благој Мучето“ бр. 21, Радовиш.

Претпријатието ќе го застапува, претставува и потпишува новоименуваниот директор Златевски Васо, како и во надворешно-трговското работење, со неограничени овластувања.

Досегашиот директор и застапник Костадинова Ленче се разрешува и престануваат овластувањата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, (2884)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8751/92, на регистарска вложка бр. 1-22121-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ХЕРБИ“, Ц.О., експорт-импорт, булевар „Октомвриска Революција“ 7/13, Куманово. Основач на претпријатието е Денковски Драган, со акт бр. 01/01 од 6.III.1992 година.

Дејности: 011320, 011390, 011832, 011949, 013500, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080190, 080201, 080202, 090123, 090129, 090131, 090132, 090181, 090189, 090209, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110602, 110903, 110905, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со ситот свој имот.

Претпријатието во надворешно-трговскиот промет со трети лица го претставува Денковски Драган, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8751/92 (2885)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9617/92, на регистарска вложка бр. 1-23133-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговско претпријатие за промет на големо и мало „МОРЕНА“, увоз-извоз, Ц.О., ул. „Вардарска“ бр. 2, Скопје. Претпријатието е основано со одлука на основачот Драган Игнатовски од 7.VIII.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080190, 110302, 110303, 110309, 110909 други неспомнати услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9617/92 (2684)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7853/92, на регистарска вложка бр. 1-21602-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Д.О.О. „БРАЗИЛ“ за промет и услуги, експорт-импорт, ул. „Мавровска“ бр. 13, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080201, 080202, 090121, 090124, 090129, 090132, 090209, 020202, 110109, 110303, 110309, 070310, 070320; застапување на странски лица во Македонија; работи за посредување за надворешниот трговски промет; увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија; слободни царински продажници; реекспорт; консигнација.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во своје име и за своја сметка.

Лица овластени за застапување во надворешно-трговското работење се Деловска Вера и Делов Љунич.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7853/92 (2685)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9475/92, на регистарска влошка бр. 1-22958-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „РОЗА“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „ХО Ши Мин“ бр. 195-а, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет е Снежана Николова, директор, без ограничување, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9475/92 (2686)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9474/92, на регистарска влошка бр. 1-22957-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, преработка и трговија „ГАЦО – КОМЕРЦ“, Д.О.О., експорт-импорт, ул. „Валандовска“ бр. 4/2-13, Скопје.

Дејности: 020110, 020121, 020140, 013200, 013041, 013042, 020201, 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070224, 070225, 070230, 070240, 070250, 080190, 080119, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието и во надворешно-трговскиот промет е Ѓорѓи Гацевски, директор, без ограничување, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9474/92 (2687)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10102/92, на регистарска влошка бр. 1-22724-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, маркетинг и консалтинг „МОНИТОР“, Д.О.О., ул. „Благоја Стефковски“ бр. 15/3-3, Скопје. Претпријатието е основано од 24.VIII.1992 година со одлука за основање, а основач е Сашо Јосимовски.

Дејности: 011231, 011232, 011313, 011314, 011315, 011390, 011941, 011949, 012321, 012421, 012429, 02611, 012612, 012613, 013614, 012622, 013400, 070111, 070112, 070113, 070114, 070119, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070228, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 110302, 110303, 110309, 110611, 110612, 110620, 110903, 110905, 110909, 120190, надворешно-трговско работење; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; консигнација; реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и потпишување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Сашо Јосимовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10102/92 (2688)

Окружниот стопански суд во Штип, со решението Срег. бр. го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, угостителство и туризам, увоз-извоз „ЛИКИ ПРОМ“, со П.О., Булевар „Македонија“ бр. 1/3, Делчево. Претпријатието е основано со одлука бр. 01-01 од 7.IX.1992 година, а основаче Стојковска Лидија.

Дејности: 060500, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 060190, 080201, 080202, 090160, 090181, 012321, 110304, 070310, 070320; обавување на малограничен промет со Р. Бугарија, реекспорт и консигнација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието, како и во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Стојковска Лидија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Срег. бр. (2689)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5886/92, на регистарска влошка бр. 1-23111-0-0-0, го запиша во судскиот регистар организирањето на Трговското претпријатие со приватна сопственост на големо и мало, производство и услуги, извоз-увоз „Интер –

Бане“, Д.О.О., ул. „Македонски Бригади“ бр. 2, Скопје. Основано со акт за основање на основачите Магбер Исмаил и Бајрам Исмаилов од 12.V.1992 година.

Дејности: трговија на мало: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070132, 070140, 070150, 090123, 011313; трговија на големо: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070229, 070230, 070250, 070260, 110303, 110304, 110309, 110909 други неспомнати услуги; 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет настапува со своје име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Магбер Исмаил, директор на претпријатието, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5886/92 (2690)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 800/91, на регистарска влошка бр. 1-8575-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги во мешовита сопственост „НОТОРИУС“, ул. „Волгоградска“ бр. 2/2-6, Д.О.О., Скопје. Скратен назив: МП „НОТОРИУС“, Д.О.О., Скопје. Заштитен знак: пресечен триаголник преку чија слободна површина е испишано името „Ноториус“. Претпријатието е основано со договор за основање бр. Р.МП. 01-1/90 од 25.X.1990 година, а основачи се: Тихомир Николовски од Скопје и Христос Гнанадис од Атина.

Дејности: 011315, 011832, 011941, 011949, 011990, 012421, 012703, 012820, 012830, 013400, 013500, 070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309 неспомнати услуги во областа на прометот; надворешно трговско работење: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на странска стока на консигнациони складишта; погранична соработка со Австрија, Албанија, Бугарија, Италија, Грција, Романија и Унгарија.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот работење е Тихомир Николовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 800/91 (2691)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10049/91, на регистарска влошка бр. 1-1771-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги, промет на големо и мало и посредување „ИНЖЕНЕРИНГ ИМПЕКС С.А.“, Д.О.О., извоз-увоз, ул. „Лесновска“ бр. 24, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/91 од 24.XII.1991 година, а основач е Арсов Мишо.

Дејности: 050100, 050200, 050201, 050300, 050301, 050302, 060500, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080200, 080201, 080202, 110300, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110909 останати неспомнати услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10049/91 (2692)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2085/92, на регистарска влошка бр. 1-561, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието во општествена сопственост Текстилна индустрија „Билјана“, со П.О., Прилеп.

Проширување на дејноста: 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070131, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070260, 110109; надворешна трговија: 070310, 070320.

Во надворешно-трговското работење претпријатието ќе го застапуваат Илко Чешелкоски, дипл. инг., директор и заменик директорот дипл. инг. Васил Наумоски, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2085/92 (2693)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2083/92, на регистарска влошка бр. 1-1516, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото со ограничена одговорност во општествена сопственост „БИТЕКС-КОМЕРЦ“, извоз-увоз и внатрешен промет, со П.О., Прилеп.

Проширување на дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070125, 070131, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070230, 070240, 070260.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2083/92 (2694)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4719/92, на регистарска влошка бр. 2-18991-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Станбената задруга „КРУШИНО“, Ц.О., ул. „Маршал Тито“ бр. 72, Кичево. Задругата е основана со договор од 14.IV.1992 година, а основачи се: Спасеноски Мирко, Николоски Нако, Цветаноски Алко, Стојаноска Виолета, Михалоска Весна, Наумоски Зоран, Јанакиевски Сретен, Сиљаноска Снежана и Лукароски Благојче.

Дејности: вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни просторни, доколку

истите се наоѓаат во станбената зграда, во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга; организирање на итеснење за стан на членовите на станбената задруга; купување на станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на должности со личен труд, од општествено правни лица за потребите на своите членови; набавување на градежни материјали и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории, комплетно за своите членови; одржување на станбените згради и станови на членовите на станбената задруга.

Одговара со сите средства Целосна одговорност, неограничени овластувања

Лице овластено за застапување на задругата е Спасеноски Мирко, в.д. директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр. 4719/92 (2695)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 4885/92, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија на големо и мало „ВИСТА“, Д.О.О., увоз-извоз, ул. „Драга Стојановска“ бр. 5, Скопје. Претпријатието е основано со акт, а основач е Трајче Василевски

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 060502, 012321, 012322, 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Трајче Василевски, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Срег бр. 4885/92 (2696)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „МУРТИНО-ТУРИСТ“ увоз-извоз, п.о., с. Муртино, Струмица Основач е Најденов Лазар, МБ 2407951710474. Не одговара.

Дејности: 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; малоограничен промет со Грција и Бугарија; 080190, 080111, 080112, 080201, 080202, 012622, 012830, 110303, 110903, 020110, 020140, 090121, 090123, 090201, 011949.

Неограничени овластувања; потполна одговорност.

Директор и застапник на претпријатието во надворешниот промет е Најденов Лазар, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2032)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар следното, проширување на дејноста на Јавното претпријатие во општествена сопственост за комунални работи „Комуналец“, Д.О. Струмица.

Со следните дејности: 0703 надворешна трговија; 07031, 070310 надворешна трговија со прехранбени производи, 07032, 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е д-р. град. инж. Костадин Ефтимов, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (2110)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд СТ бр. 1712/91 од 12.ИИ.1992 г. отвори стечајна постапка над Општественото трговско производно претпријатие „ШИВИЧАНИКА“ од Кавадарци.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Перо Николов од Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 66, тел. 75-213. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 25.1.1993 година во 10.00 часот, во соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3103)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението СТ бр. 177/92 од 27.Х.1992 г. кон ПП „КО-КО ПРОМ“ – Струга отвори стечајна постапка. За стечаен судија го определи Коста Споса, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управител Ристо Бајуровски, ул. „Марко Цепенков“ бр. 7 – Струга.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријави со докази таксирани со 2.000,00 денари судски такси. Се повикуваат должниците да ги исполнат своите обврски кон должникот

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 11.1.1993 година во 8 ч. во Окружниот стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3106)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението СТ бр. 174/92 од 3.Х.1992 година кон должникот ПП „Маја“ од Охрид отвори стечајна постапка. За стечаен судија го определи Коста Споса – судија во Окружниот стопански суд – Битола, а за стечаен управител м-р Тодоровски Спиро од Охрид, ул. „В. Главининов“ бб.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кон должникот со пријави таксирани со 2.000 денари, а должниците да ги исполнат своите обврски кон должникот. Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 11.1.1993 г. во 8,30 ч. во Окружниот стопански суд – Битола, соба бр. 11.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3108)

Со решението СТ бр. 168/92 од 11.Х.1992 година стечајната постапка кон должникот „Пив-тренд“ од Охрид е заклучена

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението на овој суд СТ бр. 1306/92 од 26.Х.1992 година отвори стечајна постапка над Претпријатието за рударство и промет „Рудиром“ од Куманово, со седиште на ул. „Титова Митровачка“ бр.1.

За стечаен судија се именува Александар Јањик, судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Раде Спасовски од Куманово, ул. „Вараздинска“ бр.30, тел. 200-372. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиштето за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник за 14.1.1993 година во 8,20 ч., соба број 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (3127)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд Битола, со решението Рл. бр. 36/92 од 25.Х.1992 г. кон должникот ПП „Нарис“ од Прилеп, отвори и спроведува ликвидациона постапка.

За ликвидационен управител е одреден Спиро Спировски од Прилеп, ул. „М. Тито“ бр. 22.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања кон должникот со докази во два примероци таксирани со 2.000,00 денари судски такси. Се повикуваат должниците да ги измират своите обврски кон должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 11.1.1993 г. во 8 ч. во Окружниот стопански суд – Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр. 25/92 од 12.Х.1992 г. отвори ликвидациона постапка над „Допланика експорт“ – Битола, во истата не ја спроведува и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (3104)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр. 30/92 од 2.Х.1992 кон ЗЗ „Бразда“ од с. Годивље отвори и спроведува ликвидациона постапка. За управител е одреден Спиро Спировски ул. „М. Тито“ бр. 20/2, Прилеп.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања со пријави таксирани со 2.000 денари и докази, а должниците да ги измират своите обврски кон должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 11.1.1993 г. во 8,30 ч. во Окружниот стопански суд – Битола, соба бр. 11

Од Окружниот стопански суд во Битола (3107)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр. 26/92 од 4.Х.1992 година отвори стечајна постапка за ликвидација на СЗ „Ваша кука“ од Демир Хисар

За ликвидационен управител се определува Костадин Христовски од Битола, ул. „Илинденска“ бр. 99. За ликвидационен судија се определува Коста Споса, судија на овој суд.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, своите побарувања да ги пријават до ликвидационниот совет со поднесок во два примероци со докази

Се закажува рочиштето за ден 22.1.1993 година во 11 ч. во соба бр. 3 при Окружниот стопански суд во Битола

Од Окружниот стопански суд во Битола. (3109)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Рл. бр. 33/92 од 9.Х.1992 година кон должникот ПП „ПОЛИАЛПИТ“ – Охрид отвори ликвидациона постапка која не ја спроведува и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола (3110)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

- Пасош бр. МБ 610114 на име Сабединовски Неат,
ул. „Дренак“ бр. 3, Куманово. (3222)
- Пасош на име Исмаили Шефат, ул. „Моша Пијаде“
бр. 94, Охрид. (3223)
- Пасош бр. МБ 785038, издаден во Тетово на име
Алими Гарип, с. Боговиње, Тетово. (3224)
- Тековна сметка бр. 80710.05.1350–133042 и чекови
бр. 770226, 770227, 770228, 770229, 770230, 1141203,
1141204, 1141205, 1141206, издадени од Југобанка – Би-
тола на име Илиева Вера ул. „Браќа Миладинови“ бр.
77, Битола. (3225)
- Тековна сметка бр. 4330/84 и чекови бр. 37686,
37687, 37688, 37689, 37690, 397275, 397276, 397277,
397278 на име Дојчинов Мане, ул. „Осоговска“ бр. 35,
Кочани. (3226)
- Пасош бр. МБ 685540/89 на име Тосуновски Борис,
Битола. (3227)
- Пасош бр. МБ 853629/90 на име Усковски Јашар,
Будаково, Битола. (3228)
- Пасош бр. МБ 019089 на име Ислами Месут, с.
Калиште, Гостивар. (3229)
- Пасош бр. МБ 804226 на име Ислами Шевал, с.
Калиште, Гостивар. (3230)
- Пасош бр. МБ 712031 на име Алексов Јован, нас.
Оризари, Кочани. (3231)
- Пасош бр. МБ 225863, издаден од СВР – Радовиш
на име Радев Ангел, бул. „Ал. Македонски“ бр. 5/1–6,
Радовиш. (3232)
- Пасош бр. МБ 316951/86, издаден од УВР – Струга
на име Шеји Мухедин, с. Велешта, Струга. (3233)
- Пасош бр. МБ 472860 издаден од УВР – Дебар на
име Горенца Ајро Вејсел, ул. „Црни Дрим“ бр. 27,
Дебар. (3234)
- Пасош бр. МБ 939921, издаден од УВР – Дебар на
име Горенца Абибе, ул. „Црни Дрим“, бр. 27, Дебар.
- Чекови со сериски бр. 78478, 78479 и 78480 на име
Панов Благој, ул. „Е. Кардел“ бр. 28, Кочани. (3237)
- Чековна карта бр. 5697/76 и чек бр. 184130, издаден
од Стопанска банка а.д. – Скопје, п.ф. Титов Велес и
лична карта бр. 40923, издадени од МВР – Неготино на
име Исаков Мито ул. „ЈНА“ бр. 2/1–10, Титов Велес.
- Пасош бр. МБ 836103, издаден од УВР – Прилеп на
име Цветковски Стојанчо ул. „Браќа Ламески“ бр. 39,
Прилеп. (3239)
- Пасош бр. МБ 355132/86, издаден од УВР – Струга
на име Муковска Славица, ул. „Д. Ковачески“ бб,
Струга. (3240)
- Пасош бр. МБ 875420, издаден од УВР – Прилеп на
име Синаоски Милиќ, с. Дебреште, Прилеп. (3241)
- Пасош бр. МБ 915151/91, издаден од УВР – Струга
на име Винца Ресул, с. Долна Белица, Струга. (3242)
- Пасош бр. МБ 985181 на име Далипи Ведат, с.
Корито, Гостивар. (3243)
- Пасош бр. МБ 478705, издаден од УВР – Кочани на
име Саню Саканарски, с. Зрновци, Кочани. (3244)
- Пасош бр. МБ 956325 на име Миланов Љупчо, ул.
„Никола Карев“ бр. 3/1, Кочани. (3245)
- Пасош бр. МБ 400588, издаден од УВР – Радовиш
на име Арсенов Илија, Радовиш. (3246)
- Девизна книшка бр. 100-09, издадена од Стопанска
банка – Делчево на име Демирова Сакина, с. Тработи-
виште, Делчево. (3248)
- Пасош бр. МБ 180300/64, издаден од УВР – Стру-

мица на име Милушев Блажо, с. Длабиља 352, Стру-
мица. (3249)

Пасош бр. МБ 765654/90, издаден од ОВР – Дел-
чево на име Горѓиев Косте, ул. „Солунска“ бр. 2, Дел-
чево. (3250)

Пасош бр. МБ 983543/92, издаден од ОВР – Гевге-
лија на име Минев Велиќ, с. Богданци, Гевгелија. (3251)

Пасош бр. МБ 837066/90, издаден од ОВР – Гевге-
лија на име Атанасов Зоран, с. Богданци, Гевгелија.

Пасош бр. МБ 361204, издаден од ОВР – Ресен на
име Раповски Фазли, ул. „11-ти Октомври“ бр. 54, Ре-
сен. (3253)

Пасош бр. МБ 483128/87, на име Зејнеловски Тур-
џан, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 176, Ресен. (3254)

Пасош бр. МБ 727907, издаден од УВР – Скопје на
име Драган Јаневски, с. Волково ул. „102“ бр. 7-6,
Скопје. (3255)

Пасош бр. МБ 881809/91, издаден од СВР – Скопје
на име Владимир Шалваринов, ул. „Дебарца“ бр. 53,
Скопје. (3256)

Пасош бр. МБ 026479/92, издаден од УВР – Скопје
на име Сашо Мијалков, ул. „Народен Фронт“ бр. 5/31,
Скопје. (3257)

Пасош бр. МБ 619788, издаден во Кавадарци на
име Чејков Блажо, Кавадарци. (3258)

СОДРЖИНА

1572. Закон за изменување на Законот за поттикнување на развојот на земјоделството	1601
1573. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите	1601
1574. Закон за изменување на Законот за берба на земјоделско прехранбени производи	1602
1575. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување и користење на пасиштата и утрините	1602
1576. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловот	1603
1577. Закон за изменување на Законот за водите	1603
1578. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита на животните	1603
1579. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници	1604
1580. Закон за изменување и дополнување на Законот за ветеринарната служба	1605
1581. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја	1605
1582. Закон за изменување и дополнување на Законот за унапредување на сточарството	1606
1583. Закон за изменување на Законот за одгледување на кози	1607
1584. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот и контролата на вештачките гудриња	1607
1585. Закон за изменување на Законот за земјоделската инспекција	1608
1586. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја	1608
1587. Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство	1609
1588. Закон за изменување на Законот за тутун	1610
1589. Закон за изменување на Законот за вино	1610
1590. Закон за изменување и дополнување на Законот за семе	1611
1591. Закон за изменување и дополнување на Законот за саден материјал	1611
1592. Закон за изменување на Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште	1612
1593. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од штети на полскиот имот	1612
1594. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на Република Македонија	1612
1595. Одлука за методологијата на утврдување на каматните стапки на депонираното девизно штедење спрема каматите во земјите на домцилните валути	1613
1596. Одлука за финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 1993 година	1614

Општи акти на фондовите и заводите

СКОПЈЕ

85. Решение за усогласување на пенните и паричните надоместоци за ноември 1992 година	1614
86. Решение за определување на најнискиот износ на пензија и на граничниот износ на најниското пениско примање за ноември 1992 година	1615
87. Решение за определување на износот на земјоделските минимални старосни и семејни пенсии за ноември 1992 година	1615
88. Решение за усогласување на пенните за воените осигуреници за ноември 1992 година	1615
89. Решение за висината на надоместокот за вработување на инвалидни лица за ноември 1992 година	1615
90. Решение за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и инвалидни со пречки во психичкиот и физичкиот развој на инвалидите на трудот за ноември 1992 година	1616
91. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување месечно ниво на пензиите на посебни категории осигуреници	1616